

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Димитар Ѓорѓиевски од Битола УП2 09-132/20 од 14 август 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-203 од 10 јули 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-203 од 10 јули 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Димитар Ѓорѓиевски од Битола до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-132/20 од 14 август 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-203 од 10 јули 2020 година издадено од Битола поради непостоење на технички услови.

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека објектот е на 700 метри од нисконапонска мрежа, 1300 метри од трафостаница, а за тоа подрачје нема урбанистичко-планска документација односно нема технички услови за приклучок.

На 24 септември 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на дополнителна документација – извод од план и ГИС скица каде ќе биде означен објектот на барателот и нацртана мрежа.

Електродистрибуција на 6 октомври 2020 година достави одговор со прилог:

- Извод од катастарски план за КП бр. 2913, КО ЦАПАРИ-ВОНГРАД
- GIS скица

На 8 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-132/20 од 14 август 2020 година со прилог:
  - БСП-1 образец од 6 јули 2020 година

- Приговор
2. Дополнително доставена документација на 8 октомври 2020 година

Потоа, на 9 октомври 2020 година од Електродистрибуција беше побарано обжаленото Решение, доказ за сопственост на објектот како и информација за тоа дали има потенцијални баратели на приклучок во околината, при што на 16 октомври 2020 година беше доставено:

- Имотен лист бр. 12756 за КП бр. 2913, КО ЦАПАРИ-ВОНГРАД
- Одговор на барање – доказ дека парцелата на жалителот е земјоделско земјиште бр. 81-73/4 од МЗШВ, Подрачна единица Битола
- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-203 од 10 јули 2020 година
- Слики

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, видно од доставената документација е дека во околината нема потенцијални баратели за приклучок, односно дека не постојат технички услови за реализација на приклучок на објектот на жалителот.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19), операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 132/20  
22 октомври 2020 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
**Марко Бислимоски**